

**MACEDONIAN FISHING  
FEDERATION**

Add: Bulevar "Koco Racin" 75  
Skopje, Republic of Macedonia  
Tel/fax: +389 2 31 64 539  
E.mail: [macfederation@yahoo.com](mailto:macfederation@yahoo.com)  
[contact@mrf1952.mk](mailto:contact@mrf1952.mk)  
Website: [www.mrf1952.mk](http://www.mrf1952.mk)



**МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА  
ФЕДЕРАЦИЈА**

Адреса: Бул. "Кочо Рацин" 75  
Скопје, Република Македонија  
Тел/факс: +389 2 31 64 539  
E.mail: [macfederation@yahoo.com](mailto:macfederation@yahoo.com)  
[contact@mrf1952.mk](mailto:contact@mrf1952.mk)  
Website: [www.mrf1952.mk](http://www.mrf1952.mk)



**за КУП „ ИЛИНДЕН 2019 „ - ПЛИВКА**

Согласно Календарот на МРФ и Пропозициите за спортско-риболовни натпревари во 2019 година, Државниот „ **КУП ИЛИНДЕН 2019** „ во дисциплина **ПЛИВКА** , категорија Сениори ќе се одржи на 09.Јуни.2019 година на Акумулација Мантовско езеро - Радовиш

Организатор на натпреварот : Македонска Риболовна Федерација

Екипите се составени од 3 (три) натпреварувачи и 1 (еден) Капитен на екипата .

Членовите на екипите за утврдување на идентитетот , задолжително да поседуваат Спортска легитимација за 2019 година. Да имаат платено утврдената котизација за КУПот **1.500 денари** и членарина за 2019 кон МРФ – **3.000 денари**.

**Пријавување на екипите е до 05.Јуни.2019 г.**

Дозволена е употреба на прибор по слободен избор без ограничување на должина на риболовна трска .Задолжителна риболовна мрежа (чуварка) со прстени и минимална должина од 2,5 мт.

На патеката се активни следните видови на риби : Плашица , Сончица , Црвеноперка , Карас, Крап , Костреж и др. ,дозволен е улов на сите видови риби без ограничување на големината.

**Официјален тренинг** на патеката е дозволен во (Сабота) 08.Јуни.2019 год. од 09.00 до 16.00 часот . Право на тренинг имаат само пријавените натпреварувачи со Спортска легитимација. Патеката за време на тренингот ќе биде видно обележана по сектори (зони).

**!!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!**

Поради мрестот на рибата во Мантовско езеро за време на тренингот **СТРОГО Е ЗАБРАНЕТО** користење на мрежа (чуварка) и задржување на рибата по уловот со јадица !

## **ПРОГРАМ - СААТНИЦА :**

### **КУП Илинден 09.Јуни.2019 година( Недела)**

до 07.50 часот	- Пристигање и пријавување на екипите	
од 07.50 до 08.30 часот	- Отворање на КУПот и извлекување на редослед и стартни места	
од 08.30 до 09.00 часот	- Подготовка за пристап на патеката	
во 09.00 часот	- Пристап на патеката -----	сигнал бр.1
во 09.05 часот	- Најава за проверка на прихрана и мамки -----	сигнал бр.2
во 09.10 часот	- Проверка на прихраната , мамките и приборот -----	сигнал бр.3
во 10.20 часот	- Почеток на тешка прихрана -----	сигнал бр.4
во 10.30 часот	- Почеток на натпреварот -----	сигнал бр.5
во 14.25 часот	- Пет минути до крај на натпреварот -----	сигнал бр.6
во 14.30 часот	- Крај на натпреварот -----	сигнал бр.7
во 15.30 – 16.00 часот	- Прогласување на победниците и Свечено затворање на КУПот.	

## **Судиски колегиум :**

Главен Судија - Лазар Лазаровски  
Секретар - Ристе Мицевски  
Зонски Судија 1 – Горан Тонев  
Зонски Судија 2 – Љупчо Јованов  
Зонски Судија 3 - Костадин Ѓоргиев

За детални информации во врска со натпреварите обратете се на тел :



070 237 477 / Претседател на Натпреварувачка комисија ПЛИВКА - Горан Цуцулоски

Контакт за техничка поддршка во врска со ( членарина , спортска легитимација , котизација...)



071 39 91 10 / Технички секретар МРФ - Миодраг Пешиќ

Бистро на сите учесници ,

**Македонска Риболовна Федерација**  
**Натпреварувачка комисија- Пливка 2019**

